

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 5
БИЛАНС НА УСПЕХ	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	10
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11 - 36

Додатоци

Додаток 1 - Годишен извештај за работа

Додаток 2 - Годишна сметка

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е наведено во белешката 16 од овие финансиски извештаи, Друштвото има вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент берзанска котација во износ од 317.230 илјади денари. Друштвото ги води овие вложувања по набавната вредност во моментот на нивното купување на Македонската берза поради што постои неусогласеност со барањата во Меѓународниот сметководствен стандард 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен во Република Северна Македонија. Стандартот бара вложувањата расположливи за продажба да се сведат на нивната пазарна цена на берзата на крајот на годината. Доколку се направи мерење на овие вложувања расположливи за продажба според пазарната цена на Македонската берза на датумот на извештајот на финансиската состојба истите би изнесувале 188.680 илјади денари, при што 17.497 илјади денари се ефект што ги намалува резервите од вреднување на вложувањата расположливи за продажба, а 111.053 илјади денари се ефект што ја намалува акумулираната добивка од претходни години. Ние изразивме мислење со резерва за несведување на вложувањата расположливи за продажба на нивната пазарна цена во финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година.

2. Како што е наведено во белешката 16 од овие финансиски извештаи, Друштвото има вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент задолжителна котација во износ од 305.810 илјади денари. За овие вложувања, односно акции кои иако котираат на Македонската берза за хартии од вредност, нема активен пазар, односно со нив активно не се тргува. Друштвото има и вложувања во некотирачки друштва во износ од 46.000 илјади десетки. Друштвото ги води наведените вложувања во овој пасус по набавната вредност, намалени за исправка на вредноста врз основа на извршена проценка на нивната објективна вредност. Друштвото не извршило сеопфатна последователна проценка на објективната вредност на сите вложувања на датумот на известување согласно барањата во Меѓународниот сметководствен стандард 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен во Република Северна Македонија. Доколку истата била направена, можеби би требало да се намали вредноста на овие вложувања. Ние изразивме мислење со резерва за неизвршена сеопфатна проценка на објективната вредност на претходно наведените вложувања расположливи за продажба во финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за ефектите описани во Основа за мислење со резерва - точка 1 и освен за можните ефекти описани во Основа за мислење со резерва - точка 2, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Скопје, 05 април 2023 година

Овластен ревизор

Владимир Иветик



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев



ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Приходи од продажба	7	51.984	75.710
Останати приходи од работење	8	199.470	509
Вкупно приходи од работење		251.454	76.219
Потрошени материјали и сите инвентар		-131	-358
Плати и надоместоци за вработените	9	-13.595	-12.951
Амортизација	14	-5.960	-6.065
Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за продажба		-	-
Останати расходи од работење	10	-46.854	-50.503
Вкупно расходи од работење		-66.540	-69.877
Добивка од работење		184.914	6.342
Финансиски приходи	11	5.715	5.374
Финансиски расходи	11	-270	-248
Добивка пред оданочување		190.359	11.468
Данок на добивка	12	-18.969	-890
Добивка по оданочување		171.390	10.578
Основна заработка по акција (во денари)	13	241,54	14,91

Финансиските извештаи на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје се усвоени од Одборот на директори на Друштвото на 28 февруари 2023 година

Извршен директор - Генерален директор

Марија Карапиловик



**Белешките содржани од страна 11 до 36 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2022 година**

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Добивка по оданочување		171.390	10.578
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања		246	-
расположливи за продажба			-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема			-
Вкупно останата сеопфатна добивка		246	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		171.636	10.578

**Белешките содржани од страна 11 до 36 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2022 година**

во илјади денари	Белешки	2022	2021
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	14	83.052	95.701
Нематеријални средства	14	-	-
Недвижности дадени под закуп	15	10.711	11.387
Дадени аванси за материјални средства		-	-
Вложувања во подружници	28	8.509	8.509
Вложувања расположливи за продажба	16	677.956	669.110
Вкупно		780.228	784.707
Тековни средства			
Залихи	17	238	238
Средства наменети за продажба	18	5.102	5.102
Побарувања од купувачи	19	2.352	4.290
Останати краткорочни побарувања	20	4.292	4.735
Краткорочни финансиски средства	21	159.302	25
Парични средства	22	56.325	21.086
Вкупно		227.611	35.476
ВКУПНО СРЕДСТВА		1.007.839	820.183
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал		788.424	788.424
Сопствени акции		-38.981	-38.981
Законски резерви		70.971	70.442
Ревалоризациски резерви		246	-
Објективна вредност и останати резерви		-551.076	-551.076
Акумулирана добивка		707.030	536.169
Вкупно		976.614	804.978
Долгорочни обврски			
Долгорочни кредити	23	-	3.926
Останати долгорочни обврски	23	5.443	-
Вкупно		5.443	3.926
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	24	7.596	3.034
Останати краткорочни обврски	25	18.168	3.064
Краткорочни финансиски обврски	26	18	5.181
Вкупно		25.782	11.279
Вкупно обврски		31.225	15.205
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		1.007.839	820.183

**Белешките содржани од страна 11 до 36 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 декември 2022 година**

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалориз. резерви	Разлика од објективна вредност	Акумулир. добивка	Вкупно капитал на капитал
Состојба 01.01.2022	788.424	-38.981	70.442		- -551.076	536.169	804.978
Сеопфатна добивка							
Добивка за годината	-	-	-	-	-	171.390	171.390
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	246	-	-	246
Вкупна сеопфатна загуба	-	-	-	246	-	171.390	171.636
Трансакции со сопствениците							
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од присоединети подружници	-	-	-	-	-	-	0
Заокружување	-	-	-	-	-	-	0
Распределено за законски резерви	-	-	529	-	-	-529	-
Состојба 31.12.2022	788.424	-38.981	70.971	246	-551.076	707.030	976.614

2021 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Разлика од објективна вредност	Акумулир. добивка	Вкупно капитал на капитал
Состојба 01.01.2021	788.424	-38.981	69.883	-551.076	526.150	794.400
Сеопфатна добивка						
Добивка за годината	-	-	-	-	10.578	10.578
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна загуба	-	-	-	-	10.578	10.578
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Ефект од присоединети подружници	-	-	-	-	-	0
Заокружување	-	-	-	-	-	0
Распределено за законски резерви	-	-	559	-	-559	-
Состојба 31.12.2021	788.424	-38.981	70.442	-551.076	536.169	804.978

Во рамките на вкупниот капитал на Друштвото евидентирана е разлика во износ од 551.076 илјади денари како објективна вредност и резерви од усогласување помеѓу проценетата вредност на капиталот утврдена при првата емисија на акции од страна на Друштвото и вкупната номинална вредност на акционерскиот капитал регистриран во Централниот депозитар за хартии од вредност.

**Белешките содржани од страна 11 до 36 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	2022	2021
A. Парични текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	171.390	10.578
Амортизација	5.960	6.065
Добивка / загуба од продажба и расходување на основни средства и недвижности дадени под закуп	-198.580	-324
Залихи	-	173
Побарувања од купувачи	1.938	8.026
Средства наменети за продажба	-	-
Останати краткорочни побарувања	443	-3
Обврски спрема добавувачи	4.562	-5.774
Останати краткорочни обврски	15.104	-353
Нето парични текови од деловни активности	817	18.388
B. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства и недвижности дадени под закуп	-14.405	-956
Набавки на нематеријални средства	-	-
Аванси за набавка на основни средства	-16.455	-
Прилив од продадени материјални средства	236.805	4.076
Одлив / прилив од вложувања расположливи за продажба	-8.600	340
Одлив од краткорочни финансиски средства	-159.277	-
Нето парични текови од инвестициони активности	38.068	3.460
C. Парични текови од финансиски активности		
Одлив од финансиски обврски	-3.646	-5.076
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Откупени сопствени акции	-	-
Исплатена дивиденда	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	-3.646	-5.076
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	35.239	16.772
Парични средства на почетокот на годината	21.086	4.314
Парични средства на крајот на годината	56.325	21.086

**Белешките содржани од страна 11 до 36 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Трговското друштво за меѓународна шпедиција, складишта, надворешно трговско работење, производство и промет МАКОШПЕД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија. Скратениот назив на Друштвото гласи: ТД МАКОШПЕД АД - Скопје.

Основна дејност на Друштвото според главната приходна шифра е останати придружни дејности во превозот. ТД МАКОШПЕД АД - Скопје ги извршува следните други дејности:

- царинско посредување во увоз, извоз и транзит;
- царинско и локално складирање;
- издавање на недвижен имот под закуп;
- останати деловни помошни службени дејности.

1.2. Акционерската главнина на Друштвото ја сочинуваат 788.424 обични акции. ТД МАКОШПЕД АД - Скопје нема издадено приоритетни акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 1.000 денари.

На 31.12.2022 година Друштвото има откупено 78.840 сопствени обични акции или 9,9997% од акционерската главнина (78.840 сопствени обични акции и на 31.12.2021 година или 9,9997% од акционерската главнина).

1.3. Акционери со учество над 5% во издадените акции на ТД МАКОШПЕД АД – Скопје на 31.12.2022 година се: Мепком ДОО Скопје 19,03% (19,03% на 31.12.2021 година), Уготур АД Скопје 18,90% (18,90% на 31.12.2021 година) и Игм-трейд ДОО Кавадарци 12,93% (12,93% на 31.12.2021 година).

1.4. На 31.12.2022 година во ТД МАКОШПЕД АД - Скопје беа вработени 17 лица. На 31.12.2021 година бројот на вработените изнесуваше 26 лица.

1.5. Седиштето на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје е на улица Македонија бр. 19, Скопје.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди што се прифатени во Република Северна Македонија.

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавувавал Државниот завод за статистика (белешки 3.5. и 3.7.).

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во докладна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи обемот на своето работење.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случаувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики конзистентно се применети во текот на презентираните периоди.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите, односно во моментот на извршување на услугите.

3.2. Приходи од камати

Кamatите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искајуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Кamatите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искајуваат како расходи за камати. Расходите за камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на расходите на работење во пресметковниот период кога ќе настанат.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на недвижностите, постројките и опремата или се подобруваат условите за работа се книжат како зголемување на нивната вредност.

3.5. Недвижности, постројки и опрема

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од фактурната вредност, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, недвижностите, постројките и опремата се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се врши на набавната или претходно ревалоризираната вредност и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на недвижностите, постројките и опремата се книжи како добивка во рамките на останатите приходи од работење, а негативната разлика се книжи како загуба во рамките на останатите расходи од работење. Неотписаната вредност на расходуваните недвижности, постројки и опрема се книжи на товар на останатите расходи од работење.

3.6. Амортизација

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба.

Стапките што се применуваат за амортизација на недвижностите, постројките и опремата што ги поседува ТД МАКОШПЕД АД - Скопје се како што следи:

Недвижности	2,5 - 10%
Постројки и опрема	5 - 10%
Транспортни средства	10 - 25%
Компјутерска опрема	25%
Канцелариски мебел	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.7. Недвижности дадени под закуп

Зградите наменети за издавање кои што Друштвото не ги користи се класифицирани како вложувања во недвижности или недвижности дадени под закуп. Вложувањата во недвижности, иницијално се евидентираат по набавна вредност при нивното стекнување намалена за акумулираната амортизација и годишно се ревалоризирани во претходните години заклучно до 2002 година со примена на официјалните коефициенти за ревалоризација кои се засновувале на индексот на пораст на цени на производителите на индустриски производи во Република Македонија. Овие коефициенти се применувале на набавната вредност и врз акумулираната амортизација. Ефектот од ваквата ревалоризација е евидентиран на ревалоризациони резерви. Ваква ревалоризација повеќе не се евидентира.

Амортизацијата се пресметува според правопропорционалниот метод во текот на проценетиот век на користење на средствата со годишна стапка на амортизација од 2,5%.

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивната продажба на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедниечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања во подружници

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според методот на набавна вредност, намалени за евентуални обезвреднувања на нивната вредност преку сметка за исправка на вредноста.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.10. Вложувања расположливи за продажба

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувања кои се чуваат до доспевање се вложувања во државни или благајнички записи заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се исказани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.11. Залихи

Залихите се исказуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационаата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационаата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.12. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отписаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.13. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и депозити во банки со рок на доспевање до три месеци.

3.14. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се исказуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот за финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при исказувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се исказуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

3.15. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните и уплатените акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка по оданочување. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршена годишна ревалоризација согласно изнесеното во точките 3.5. и 3.7. на овие белешки. Салдото на ревалоризационата резерва е евидентирано во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.16. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се исказуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.17. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгочочни и краткорочни кредити. Делот од долгочочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.18. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се исказува загуба.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, т.н. даночко непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2021 година).

3.19. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се исказуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

Друштвото има дадено под оперативен наем градежни објекти од кој што остварува приходи од наемнини.

3.20. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.21. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.22. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем заради продажби и набавки на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгочочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеноаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност се утврдува врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

Показател на кредитна задолженост

во илјади денари	2022	2021
Обврски по кредити	-	9.094
Парични средства и краткорочни депозити во банки	-56.325	-21.086
Нето обврски по кредити	-56.325	-11.992
Капитал и резерви	976.614	804.978
% на кредитна задолженост	0,00%	0,00%

Показателот на кредитна задолженост на МАКОШПЕД АД Скопје покажува дека на 31.12.2022 година и 31.12.2021 година Друштвото не е нето кредитно задолжено.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.2. Ризик од промена на девизни курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари во мал обем, при што истото е изложено на минимален ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2022 и 2021 година по валути е како што следи:

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	9.786	9.981	5.443	9.094
УСД	-	-	-	-
	9.786	9.981	5.443	9.094

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	434	89	-434	-89
УСД	-	-	-	-
	434	89	-434	-89

6.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2022	2021
Финансиски средства		
Некаматоносни		
Парични средства	56.325	21.086
Побарувања од купувачи	2.352	4.290
Останати побарувања	3.396	4.493
Побарувања за камати	48	25
Вложувања во подружници	8.509	8.509
Вложувања расположливи за продажба	<u>677.956</u>	<u>669.110</u>
	748.586	707.513
Каматоносни со променлива камата		
Парични средства	-	-
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-
Каматоносни со фиксна камата		
Депозити во банки	<u>159.254</u>	<u>-</u>
	159.254	-
	907.840	707.513
Финансиски обврски		
Некаматоносни		
Обврски спрема добавувачи	7.596	3.034
Обврски за камати	678	13
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Останати тековни обврски	<u>18.138</u>	<u>2.368</u>
	26.412	5.415
Каматоносни со фиксна камата		
Обврски по кредити	<u>-</u>	<u>9.094</u>
	0	9.094
Каматоносни со променлива камата		
Обврски за финансиски лизинг	<u>4.783</u>	<u>-</u>
	4.783	-
	31.195	14.509

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден проценет поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2022	2021	2022	2021
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити и финансиски лизинг	-48	-	48	-
	<u>-48</u>	<u>0</u>	<u>48</u>	<u>0</u>

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото на 31.12.2022 и на 31.12.2021 година:

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за финансиски лизинг	-	-	-	4.783	4.783
Обврски за камати	18	-	-	660	678
Обврски спрема добавувачи	7.596	-	-	-	7.596
Останати краткорочни обврски	18.138	-	-	-	18.138
	<u>25.752</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.443</u>	<u>31.195</u>

31.12.2021 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	1.298	1.290	2.593	3.926	9.107
Обврски спрема добавувачи	3.034	-	-	-	3.034
Останати краткорочни обврски	2.368	-	-	-	2.368
	<u>6.700</u>	<u>1.290</u>	<u>2.593</u>	<u>3.926</u>	<u>14.509</u>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото на 31.12.2022 и на 31.12.2021 година:

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	56.325	-	-	-	56.325
Побарувања од купувачи	744	787	148	673	2.352
Останати побарувања	3.396	-	-	-	3.396
Депозити во банки	159.254	-	-	-	159.254
Побарувања за камати	23			25	48
Вложувања во подружници и раположливи за продажба	-	-	-	686.465	686.465
	219.742	787	148	687.163	907.840

31.12.2021 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	21.086	-	-	-	21.086
Побарувања од купувачи	2.063	1.042	434	751	4.290
Останати побарувања	4.493	-	-	-	4.493
Побарувања за камати	-	-	-	25	25
Вложувања во подружници и раположливи за продажба	-	-	-	677.619	677.619
	27.642	1.042	434	678.395	707.513

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Приходи од продажба на стоки и услуги	40.062	63.836
Приходи од наемнина	11.922	11.874
Вкупно	51.984	75.710

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	2022	2021
Приходи од наплатени отписани побарувања	-	15
Добивка од продажба на основни средства	198.580	324
Приходи од минати години	185	-
Останато	<u>705</u>	<u>170</u>
Вкупно	<u>199.470</u>	<u>509</u>

9. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2022	2021
Бруто плати на вработените	12.773	12.613
Други надоместоци за вработените	<u>822</u>	<u>338</u>
Вкупно	<u>13.595</u>	<u>12.951</u>

10. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	2022	2021
Потрошена енергија	5.967	3.291
Транспортни трошоци	743	7.361
Комунални услуги	975	1.277
Платени царини и други царински давачки	20.061	28.291
Услуги за одржување и заптита	1.703	1.958
Трошоци за наемници	645	266
Банкарски услуги и трошоци на платен промет	434	443
Трошоци по договор за дело	363	1.168
Даноци, придонеси, членарини и други давачки	5.472	628
Телефонски и поштенски услуги	171	195
Премии за осигурување	181	118
Репрезентација и спонзорства	4.137	2.416
Отпис и исправка на вредност на побарувања од купувачи	166	203
Надоместоци на членови на Одборот на директори	240	240
Адвокатски, нотарски и судски трошоци	1.862	997
Останато	<u>3.734</u>	<u>1.651</u>
Вкупно	<u>46.854</u>	<u>50.503</u>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	2022	2021
Приходи од камати	1.213	-
Позитивни курсни разлики	1	22
Приходи од дивиденди	4.501	5.352
Вкупно финансиски приходи	5.715	5.374
Расходи за камати	-270	-193
Негативни курсни разлики	-	-55
Вредносно усогласување на вложув. распол. за продажба	-	-
Вкупно финансиски расходи	-270	-248
Нето финансиски приходи / расходи	5.445	5.126

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	2022	2021
Добивка пред оданочување	190.359	11.468
Даночко непризнаси расходи	3.835	2.493
Даночна основа	194.194	13.961
Намалување на даночната основа	-4.501	-5.060
Даночна основа по намалување	189.693	8.901
Данок на добивка по стапка од 10%	18.969	890
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	18.969	890
Ефективна даночна стапка	9,97%	7,76%

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2022	2021
Заработка која им припаѓа на имателите на акции	171.390	10.578
Пондериран просечен број на акции во оптек	709.584	709.584
Основна заработка по акција во денари	241,54	14,91

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Основната заработка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. Друштвото нема издадено приоритетни акции.

Разводната заработка по акција не е пресметана затоа што ТД МАКОШПЕД АД - Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

2022 година

во илјади денари	Земјиште и градежни објекти	Опрема, мебел и трансп. сред.	Инвестиции во тек	ВКУПНО	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност					
Состојба 01.01.2022	199.232	21.079	-	220.311	1.126
Нови набавки	-	14.215	-	14.215	-
Прекнижување од аванси за основни средства	-	16.455	-	16.455	-
Расходување и продажба	-80.962	-3.449	-	-84.411	-
Состојба 31.12.2022	118.270	48.300	0	166.570	1.126
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2022	104.863	19.747	-	124.610	1.126
Амортизација	3.817	1.277	-	5.094	-
Прекнижување	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-42.767	-3.419	-	-46.186	-
Состојба 31.12.2022	65.913	17.605	-	83.518	1.126
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2022					
	52.357	30.695	0	83.052	0

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2021 година

во илјади денари	Земјиште и градежни објекти	Опрема, мебел и трансп. сред.	Инвестиции во тек	ВКУПНО	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност					
Состојба 01.01.2021	203.072	25.847	-	228.919	1.126
Нови набавки		956	-	956	-
Прекнижување од аванси за основни средства		-	-	0	-
Расходување и продажба	-3.840	-5.724	-	-9.564	-
Состојба 31.12.2021	199.232	21.079	0	220.311	1.126
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2021	100.303	25.204	-	125.507	860
Амортизација	4.648	267	-	4.915	266
Прекнижување	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-88	-5.724	-	-5.812	-
Состојба 31.12.2021	104.863	19.747	-	124.610	1.126
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2021					
	94.369	1.332	0	95.701	0

15. НЕДВИЖНОСТИ ДАДЕНИ ПОД ЗАКУП

во илјади денари	2022	2021
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	35.695	35.695
Набавки	190	-
Продажба	-	-
Пренос од /на НПО	-	-
Состојба на 31 декември	35.885	35.695
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	24.308	23.424
Амортизација за тековната година	866	884
Продажба	-	-
Пренос од /на НПО	-	-
Состојба на 31 декември	25.174	24.308
Сегашна вредност на 31 декември	10.711	11.387

Недвижностите дадени под закуп се состојат од деловна зграда во центарот на Скопје и објект во Гевгелија наменети за издавање под наем од кој се остваруваат приходи од наемници.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Како обезбедување за одобрена кредитна рамка во корист на НЛБ банка АД Скопје под хипотека е ставена деловната зграда во Скопје во КО Центар 1 со вкупна површина од 2.188 метри квадратни и земјиште под зграда со површина од 370 метри квадратни, со вкупна книgovодствена вредност од 10.500 илјади денари.

16. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент супер котација	8.846	-
Вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент берзанска котација	317.230	317.230
Вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент задолжителна котација	305.810	305.810
Вложувања во акции на некотирачки друштва	70	70
Вложувања во удели на некотирачки друштва	46.000	46.000
Вкупно	677.956	669.110

Промени во вложувањата расположливи за продажба

во илјади денари	2022	2021
Состојба на 1 јануари	669.110	669.450
Набавки во текот на годината	8.600	-
Продажби во текот на годината	-	-340
Трансфер во придржни друштва	-	-
Вредносно усогласување на вложувања по пазарна вредност	246	-
Состојба на 31 декември	677.956	669.110

17. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2022	2021
Сировини и материјали	-	-
Резервни делови и ситен инвентар	-	-
Трговски стоки	238	238
Вкупно	238	238

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

18. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА

Со состојба на 31 декември 2022 година, средствата наменети за продажба во износ од 5.102 илјади денари (5.102 илјади денари на 31.12.2021 година) се состојат од деловен простор и гаражни места во центарот на Скопје кои се наменети за продажба.

19. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2022	2021
Побарувања од купувачи во земјата	2.352	3.945
Побарувања од купувачи во странство	-	345
Побарувања за дадени аванси	-	-
Сомнителни и спорни купувачи во земјата	21.242	26.492
Останати побарувања	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	23.594	30.782
Исправка на вредност	-21.242	-26.492
Вкупно побарувања од купувачи - нето	2.352	4.290

Промени во исправката на вредност на купувачи

во илјади денари	2022	2021
Состојба на 1 јануари	26.492	29.022
Исправки во текот на годината	144	150
Наплати во текот на годината	-	-
Конечен отпис	-5.394	-2.680
Состојба на 31 декември	21.242	26.492

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2022	2021
Побарувања за данок на додадена вредност	3.016	6
Побарувања за данок на добивка	140	4.248
Однапред платени и пресметани трошоци и пресметани приходи	658	4
Останати краткорочни побарувања	478	477
Вкупно	4.292	4.735

21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2022	2021
Орочени денарски депозити во банки	150.000	-
Орочени девизни депозити во банки	9.254	-
Побарувања по камати на дадени позајмици	48	25
Вкупно	159.302	25

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2022	2021
Жиро сметки	55.782	11.436
Благајна	11	14
Девизни сметки	532	9.636
Депозити со рок на доспевање до 3 месеци	-	-
Вкупно	56.325	21.086

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

23. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2022	2021
Шпаркасе Лизинг Доо Скопје	4.783	-
Халк банка АД Скопје	-	9.094
Обврски за камати за лизинг	660	-
Вкупно	5.443	9.094
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-	-5.168
Долгорочни обврски со доспеаност за плаќање над една год.	5.443	3.926

Долгорочната обврска за лизинг кон Шпаркасе Лизинг Доо е со девизна клаузула со променлива каматна стапка и период на отплата заклучно со 03.08.2026 година.

24. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски спрема добавувачи во земјата	7.596	3.034
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Вкупно	7.596	3.034

25. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски за данок на додадена вредност	-	337
Обврски за данок на добивка	15.075	214
Обврски за бруто плати	2.228	1.071
Обврски за дивиденди	487	487
Обврски за примени аванси	30	120
Обврски по цесии	307	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идни периоди	-	576
Останати краткорочни обврски	41	259
Вкупно	18.168	3.064

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

26. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски по краткорочни кредити		
Халк банка АД Скопје	-	-
Обврски за камати	18	13
Вкупно	18	13
Тековна доспеаност на долгочочни кредити	-	5.168
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	18	5.181

27. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2022	2021
EUR	61,4932	61,6270
USD	57,6535	54,3736

28. ТРАНСАКЦИИ И САЛДА СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

ТД МАКОШПЕД АД Скопје има контролна моќ врз управувањето и политиките на МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје со процент на учество од 100%. Во продолжение се дадени трансакциите и салдата што произлегуваат од односите со поврзаните субјекти и подружницата МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2022	2021
A) Салда и трансакции со поврзаните друштва		
Основачки влог	8.509	8.509
Побарувања од купувачи	779	731
Побарувања за камати	25	25
Вкупно тековни средства	804	756
Обврски спрема добавувачи	-	141
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Вкупно тековни обврски	0	141
Приходи од продажба	195	311
Останати оперативни приходи	-	-
Приходи од камати	-	-
Вкупно приходи	195	311
Набавки на материјали	-	-
Останати оперативни расходи	-	1.078
Расходи од камати	-	-
Вкупно трансакции од набавки и расходи	0	1.078
Б) Надоместоци на членови на Одборот на директори	240	240
В) Дадени гаранции		
Друштвото нема дадено гаранции на поврзани лица		

29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31.12.2022 година против ТД МАКОШПЕД АД Скопје покренати се судски постапки со вкупна вредност од 3.382 илјади денари (3.369 илјади денари на 31.12.2021 година). Раководството на Друштвото смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни потенцијални обврски.

Друштвото на 31.12.2022 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 5 милиони денари (70 милиони денари на 31.12.2021 година).

30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.